



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

Број 8

СКОПЈЕ

Среда, 3 април 1957

Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 35 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698

29.

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести во врска со член 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), ја донесувам следната

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШУШКАВЕЦОТ КАЈ ГОВЕДАТА

I.

Со цел да се спречи и отстрани шушкавецот (*Gangraena emphysematosa*) кај говедата, од 1 март најдоцна до 15 јуни 1957 година ќе се примени мерката заштитно (превентивно) инјектирање на говедата во сите дистрикти на шушкавец.

Надлежниот окслиски ветеринарен инспектор ќе одреди кои места на подрачјето на околицата се сметаат за дистрикти на шушкавец.

II.

Повторно превентивно инјектирање на говедата против болеста шушкавец ќе се изврши по истекот на шест месеци од првото превентивно инјектирање и тоа само во местата што се нарочно загроени од болеста. Надлежниот околицки ветеринарен инспектор ќе одреди во кои места ќе се изврши повторно превентивно инјектирање против болеста шушкавец.

III.

Мерката од претходните точки ќе ја извршат околицките и општинските ветеринарни станици.

Во општонародните стопанства и земјоделските задруги инјектирањето можат да го извршат нивните ветеринарни лекари и ветеринарни помошници.

Инјектирање на говедата против шушкавец можат да вршат ветеринарни лекари и ветеринарни помошници.

IV.

Советот надлежен за работите на ветеринарството на народниот одбор на општината го одредува времето на инјектирањето на своето подрачје и ја одредува ветеринарната станица што ќе го изврши инјектирањето.

Ветеринарните станици односно ветеринарните стручњаци на општенародните стопанства и земјоделски задруги поодделно за секоја населба ќе го определат денот и местото на инјектирањето.

V.

За извршување на мерките предвидени од оваа Наредба народните одбори на општините се должни да им обезбедат на органите од точка III од оваа Наредба и да им стават на располагање потребен број лица за водење на евиденцијата и за вршење на други административни работи, како и да им укажуваат потребна помош.

VI.

Сопственикот односно држателот на говедата е должен на денот одреден за инјектирање да го дотера својот добиток на одреденото место и време и на ветеринарниот персонал што го врши инјектирањето да му дадат потребна помош.

VII.

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по член 71 точка 4 и 5 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести и прекршителите ќе бидат должни да ја платат полната цена на накнадното инјектирање на говедата.

VIII.

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 711
25 март 1957 година
Скопје

Секретар
на Секретаријатот за земјоделство,
Инж. Ф. Николовски, с.р.

30.

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести во врска со член 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), ја донесувам следната

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ КРАСТАТА ПО ОВЦИТЕ

I.

Со цел да се спречи и отстрани крастата по овците, овците од сите стада во кои од 1 ноември 1956 година до 31 март 1957 година имаше појава на краста, ќе се подложат на задолжително двократно капење во 1957 година со линдан, веталин или гамацид.

Првото капење ќе се изврши штом тоа ќе го позволат временските прилики, а второто после 15—50 дена, по првото капење.

Надлежниот околински ветеринарен инспектор ќе одреди во кои стада да се изврши задолжително капење на овците против крастата.

II.

Стадата овци во кои имало појави на крастата през времето од став 1 точка 1 од оваа Наредба не можат да го менуваат местото на пасење пред да бидат овците од тие стада двапати капени против крастата.

III.

Сите стада кои одат на летна испаша во 1957 год. задолжително треба да се снабдени со ветеринарна потврда од органот на управата надлежен за работите на ветеринарството на народниот одбор на општината дека не страдат од краста ниту од друга заразна болест, за кои по постојните прописи можат да се наредат мерки за нивното спречување и отстранување, односно дека не потекнуваат од заразено подрачје.

IV.

На општонародните стопанства и земјоделските задруги што имаат повеќе стада, за секое стадо кое ќе се предвишува одделно, ќе му се издаде одделна ветеринарна потврда.

V.

Мерките од претходните точки ги спроведува органот на управата надлежен за работите на ветеринарството на народниот одбор на општината.

VI.

Капењето на овците го вршат ветеринарните стручњаци на ветеринарните станици односно ветеринарните стручњаци на општонародните стопанства и земјоделски задруги.

VII.

Советот надлежен за работите на ветеринарството на народниот одбор на општината го одредува времето на капењето на своето подрачје.

VIII.

За извршување мерките предвидени со оваа Наредба народните одбори на општините на органите од точка VI од оваа Наредба се должни да им обезбедат и стават на располагање потребен број лица за водење на евиденцијата и за вршење на други административни работи, како и да им укажуваат потребна помош.

IX.

Сопственикот односно држателот на овците чии стада се одредени за капење се должни, на денот определен за капење, да ги дотерат своите овци на одреденото место и време и на ветеринарниот персонал што го спроведува капењето да му даде потребна помош.

Ветеринарните станици односно ветеринарните стручњаци на општонародните стопанства и земјоделските задруги поодделно за секое стадо овци ќе го определат местото на капењето на овците.

X.

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по член 71 точка 4 и 5 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести и прекршителите ќе бидат должни да ги платат сите трошоци за накнадно организирање капење на овците.

XI.

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 711

25 март 1957 година

Скопје

Секретар

на Секретаријатот за земјоделство.

Инж. Ф. Николовски, с.р.

31.

На основа член 3, 47 и 54 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести во врска со член 35 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), ја донесувам следната

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА АНТРАКСОТ КАЈ ДОБИТОКОТ

I.

Со цел да се спречи и отстрани антраксот (Anthrax) кај добитокот од 1 март најдоцна до 15 јуни 1957 година ќе се примени мерка-

та заштитно (превентивно) инјектирање на добитокот во сите дистрикти на антраксот.

Надлежниот околиски ветеринарен инспектор ќе одреди кои места на подрачјето на околицата се сметат за антраксни дистрикти.

II.

Повторно превентивно инјектирање на добитокот против болеста антракс ќе се изврши по истекот на шест месеци од првото превентивно инјектирање и тоа само во местата што се нарочно загрози од болеста. Надлежниот околиски ветеринарен инспектор ќе одреди во кои места ќе се изврши повторно превентивно инјектирање против болеста антракс.

III.

Заштитното (превентивното) инјектирање по одредбите на оваа Наредба го вршат околиските и општинските ветеринарни станици.

Во општонародните стопанства и земјоделските задруги инјектирањето можат да го извршат нивните ветеринарни лекари и ветеринарни помошници.

Инјектирање на добиток против антракс можат да вршат само ветеринарни лекари и ветеринарни помошници.

IV.

Советот на населението за работите на ветеринарството на народниот одбор на општината го одредува времето на инјектирањето на своето подрачје и ја одредува ветеринарната станица што ќе го изврши инјектирањето.

Ветеринарните станици поодделно за секоја населба ќе го определат денот и местото на инјектирањето.

V.

За извршување на мерките предвидени во оваа Наредба народните одбори на општините на органите од точка III од оваа Наредба се должни да им обезбедат и стават на располагање потребен број лица за водење на евиденција и за вршење на други административни работи, како и да им укажуваат потребна помош.

VI.

Сопственикот односно држателот на добитокот е должен на денот одреден за инјектирање да го дотерат својот добиток на одреденото место и време и на ветеринарниот персонал што го врши инјектирањето да му даде потребна помош.

VII.

Прекршувањето на оваа Наредба ќе се казни по член. 71 точка 4 и 5 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести и прекршителите ќе бидат должни да ја платат полната цена на накнадното инјектирање на добиток.

VIII.

Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 711

25 март 1957 година

Скопје

Секретар
на Секретаријатот за земјоделство,
Инж. Ф. Николовски, с.р.

32.

На основа точка 6 од Општото напатствие за здобивање на стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52), во врска со чл. 35 од Уредбата за пренесување на работи во надлежност на сојузните и републички органи на управата („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), ја пропишувам следната

ПРОГРАМА

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО КВАЛИФИКУВАН И ВИСОККВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД УКРАСНО-ГРАДИНАРСКАТА СТРУКА

Кандидатите од украсно-градинарската струка (хортикултурна) што се здобиле со стручна спрема со приучување на практична работа во претпријатието, ќе полагаат стручен испит за звањето квалификуван и висококвалификуван работник по оваа програма.

II.

Занимањата од украсно-градинарската струка за кои ќе се полага испит по оваа програма се следните:

1. Цветар
2. Расадничар и
3. Градинар за паркови

III.

Согласно со чл. 11 и 19 од Правилникот за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници што се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 13/56), кандидатот прво полага практичен дел на испитот, а по положениот практичен дел полага теоретски дел на испитот.

Теоретскиот дел се состои од стручен теоретски дел и општособразовен теоретски дел на испитот.

Практичниот дел на испитот и стручниот теоретски дел се полагаат по оваа програма, а општособразовниот дел на испитот се полага по одделно пропишаната програма („Службен весник на НРМ“ бр. 18/55).

IV.

А. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање ЦВЕКАР

1. Практичен дел:

(Потребен е работен стаж како не квалификуван работник 5 години или како полу-квалификуван работник 2 години).

Избор на (граѓа) материјал за топли леи. Димензии, размер, режење и поставување на дрвени топли леи со 4 прозора. Избор и ориентација на местото за топли леи и за јапсџери за култура на хризантеми и каранфили. Градинарски земји. Препознавање и правење на земјани смеси од нив. Припрема на смеси за одделни цветни култури. Употреба на ѓубриво. Количина и техника на ѓубрењето, и распоред на теренот. Ѓубре како отоплително средство. Слоеве на ѓубре во топли леи, нивниот распоред и изолација. Садење на цветни култури во слободни леи, во саксии и во множарникот. Техника за пресадување на цвеќето. Пинцирање и други искусствени мерки за успешен развој на цвеќните култури. Размножување на цвеќе, со семе, со резници и со делење. Посебно размножување со луковици. Практично прикажување на мерки за нормално развивање на одделни видови цвеќе (спрема времето кога се полага испитот). Опис и употреба на алатот и машини што се употребуваат при одгледување на цвеќето. Букети и правење на букети.

II. Теоретски дел:

1. Ботаника (се полага усно).

Делови на растенијата: корен, стебло, лист, цвет и плод и нивната ролја. Живот и работа на одделни органи на растенијата; примање храна, вода, делување на сонцето и сл. Ртење на семето и начин за одредување процентот на ртливоста. Разделба на цвеќето (и вклучување растенијата) во фамилии, родови (сорти) и видови. Време на траење, доба на чување и боја на цвеќето. Цвеќарска систематика, (со обзир на групирање на цвеќето). Видови и начин на оплодување на цвеќето. Искусствено оплодување. Начин на размножување на цвеќето и делувањето на понатамошен развој на растенијата со обзир на начинот на размножувањето.

2. Познавање и обработка на земјата.

Видови на земјата и начин на нивното распознавање (црвеница, црница, пескуша, солена, глинеста и др.) Видови на градинарски земји. Употреба на градинарски земји во однос на културата и правење на земјани смеси. Цел на обработувањето на земјата. Начини на обработување на земјата (рачно и механичко).

3. Исхрана на растенијата.

Како се хранат растенијата. Основни услови за животот на растенијата (земја, вода, воздух, светлост, топлина и други фактори).

Ѓубрење на земјата. Природни ѓубрива. Вештачки ѓубрива. Плодност на земјата. Парцелација и искористување на земјата.

4. Цвеќно производство.

Одгледување на цвеќните култури (по видови) од размножување до одгледување на готов производ. Сеидба, пикирање, пресадување и садење на постојано место. Вегетативно размножување на одделни цвеќни култури. Зимска нега на растенијата во условите на стакленикот, топли леи, надвор и во јавни простории. Календар на работите по месеци. Цвеќно семеноводство. Собирање и пазење на семе. Особен осврт на зимско пазење на луковици и гмоли. Букети и аранжирање на цвеќето.

5. Заштита на растенијата.

Општи познавања од заштитата на растенијата. Причини на растителни-цвеќни заболувања. Непаразитски болести и нивните причини (бактерии, габи, виши растенија, вируси). Животински штетници. Поделба на штетниците спрема деловите на растенијата што ги напаѓаат. Најважни штетници и болести на некои поважни цветни растенија. Мерки за сузбивање на штетниците и болестите. Одгледни мерки. Механички мерки, хемиски мерки, биолошки мерки (птици). Средства за заштита на растенијата. Примена на средствата спрема видови на штетниците. Заштита на растенијата од елементарни непогоди. Дезинфекција, заштита на зеленилото.

6. Познавање на алат и технички помагала.

Основни поими за техничко-економските карактеристики на градинарскиот алат и машини. Поделба на алатот спрема времето на работата. Справи и машини за обработка на земјата, за фина и груба обработка. Сеалки (рачни и запрежни). Алати и справи за нега и заштита на растенијата. Салилки и справи за расадување. Транспортни средства. Ситен градинарски прибор. Справи за искусен дожд, за наводнување. Објекти за специфично одгледување на цвеќе. Топли леи, двојни топли леи, јапоњери, стакленици. Зимски работни простории. Ложници за летно засенчување. Други помагала. Цвеќни садови (саксии, вазни, купови и сл.). Етикетирање. Справи за мерење на температура. Сандачиња за размножување. Материјал за амбалажа и завиткување на цвеќе.

7. Хигиенско техничка заштита при работа

Поим за хигиена и нејзините основни поими. Хигиена на работа воопшто, а одделно за заштита на телото, при работа (заштитни средства). Давање на прва помош при несреќни и изненадни заболувања а особено при ракување, кршење на коските, крварење, труење, угризи, туѓи тела во очите, носот или во грлото. Изглед, содржина и место на орманче за прва помош. Техничко заштитување. Осигурување против пожар, експлозии, труења и електрична струја. Кандидатот треба особено да ги познава добро заштитните мерки во неговото работно место.

8. Организација на работата.

Внатрешна организација на цвеќарскиот погон. Однос на работни места, нивниот распоред. Распоред на работниците. Класирање на работата. Евиденција. Водење на стручни дневници и белешки. Водење на календар на работите. Рентабилност на производството. Работна дисциплина.

Занимање РАСАДНИЧАР

I. Практичен дел:

(Потребен работен стаж како неквалификуван работник 5 години или како полуквалификуван работник 2 години).

Приготвување на растителниот материјал за размножување. Размножување на декоративни садници со резници, клучници, поваљеници, со загнување, калемење. Приготвување на земја за садење на размножениот материјал. Приготвување на леи за садење на младите растенија. Сеидба на разни видови семиња. Обрезување на растенија. Одделно на жива ограда. Вадење на растенијата. Одделно на одрастени растенија. Пакување и транспортирање на растенијата. Поставане на рамови на топли леи и јапоњери.

II. Теоретски дел — Стручни предмети

1. Ботаника.

Исто како и за цвеќар со надополнување за подлога, племка, меѓусебно делување и делување на подлогата за понатамошниот развој на растенијата.

2. Познавање и обработка на земјата

Исто како и за звањето цвеќар

3. Искра на растенијата.

Иста програма како и за звањето цвеќар.

4. Производство на декоративни дрвја и грмушки

Избор и положба за расадник. Ограда на расадникот. Поделба на расадникот. Обработка на месноста за расадник. Губрење на расадникот. Сеидба и садење во расадникот. Плодореци во расадникот. Семе. Бербата на семе. Постапка со семето од бербата до сеидба. Сеидба на гредици. Припрема на земјиштето за семениште. Сеидба. Нега на семето во семеништето. Сеидба под стакло. Сеидба на црногорица. Сеидба во семениште на отворени гредици. Сеидба на црногорица под стакло. Размножување на белогорицата. Размножување на ерикација. Размножување на зимзелените дрвја и грмушки. Размножувањето на црногорицата со зелени резници. Размножување со зелени резници во зима во стакленик. Размножување на овоштите со клучници. Размножување по пат на загнување. Размножување со гребеници. Размножување со коренски резници. Размножување по пат на делење. Размножување по пат на цепање. Цепање на сбичен спој. Седласто цепање. Клинасто цепање. Цепање под кора. Цепање во раскол. Слепување или аблактирање. Пострано цепање. Цепање на прстен. Окулирање или очене. Преглед за размножување на украсни

дрвја и грмушки, (белогорица и црногорица). Одгледување на белогорица во расадник. Одгледување на грмови и пењалици. Одгледување на грмови за живица. Одгледување на кугласти и пирамидални облици. Одгледување на стабленици. Вадење на садници од расадник. Утрапување на садници. Отпрема на садници од расадник. Аклиматизација и култивизација на декоративни растенија. Обрезување и пинцирање.

5. Заштита на растенијата.

Иста програма како и за цвеќар.

6. Познавање на алат и технички помагала за одгледување на декоративен дендролошки материјал.

Иста програма како и за цвеќар со исклучок на подетално проучување на стакленици и други чисто цвеќарски приспособувања. Сесбен осврт на помагала за обмтање вадење и пренос на големи стебла, на поблиски и подалечни растојанија.

7. Хигиенско-техничка заштита при работа

Иста програма како и за цвеќар.

8. Организација на работата

Иста програма како и за цвеќар.

Занимање ГРАДИНАР ЗА ПАРКОВИ

I. Практичен дел:

(Потребен работен стаж како неквалификуван работник 5 години или како полуквалификуван 2 години).

Изведба на работите спрема дадените напатствија. Планирање на теренот. Изведба на врвици, патишта и други површини. Постапување на ивичници и ивични огради. Постапување дренажи канали, површински водоци, пропусти и нивното спојување во канализација или септички јами. Планирање и приготвување на теренот за садење. Познавање на декоративен саден материјал. Одржување на водени површини: езера, базени, водоскоци и сл. Постапување на разни парковски елементи (клупи, перголи, скали, потпорни сидови, огради, уредување на слпидум и сл. Изведување на конфигурација на теренот. Косини, насипи. Сеене на трева и приготвување на тревна смеса. Одржување на тревниците. Начини на поливање. Садење, оксупување, одгледување, обработка, оформување и групирање на декоративните дрвја, грмушки, цвеќа. Уредување и одржување на жива ограда. Употреба на арско и друго губриво. Заливање и употреба на технички средства, за поливање. Сечење на големи стебла. Изнесување на големи исечени дрвја. Чистење на дрвјата од разни болести, штетници и суви гранки.

II. Теоретски дел — Стручни предмети

1. Ботаника.

Програма како и за цвеќар, со дополнување на расадничар а со особено обележување на парковските растенија.

2. Наука за земјата и техничко обработување на почвата

Програма иста како и за цвеќар, со одделен осврт на природни необработувани земјишта во локалните услови каде што кандидатот е постојано на работа.

3. Исхрана на растенијата.

Програма како за цвеќар, со особен осврт на природните услови на едавските и климатските можности на месноста каде што кандидатот работи.

4. Парковска техника во парковите и парк-шумите

Општи поими за историскиот развој на парковите. Облици на паркови и градини кои се објекти се предмет на парковско уредување. Делови на градини и паркови (парковски елемент). Растителниот материјал како основен елемент за уредување на паркови и други хортикултурни објекти. Земјани работи во паркови и парк-шуми. Градежен материјал. Уредување на врвици и патишта. Уредување на тревници. Техника на садењето на растенијата. Подземните инсталации. Наводнување (поливање) и одводнување. Парковски инвентар. Општи познавања за хортикултурен план. Пренос на идејата од план на теренот (со помош на стручњак од повисока квалификација). Познавање на парковскиот саден материјал, по стручна номенклатура.

5. Одржување на паркови и парк-шуми

Нега на растенијата. Окопување, заливање, обрезавање. Оформување на жива ограда. Уредување на цветни групации, цвеќни леи (еднолетни и многолетни цвеќиња — перени). Оформување и нега на дрвјата во дрвореди, како и нивната заштита од разни влијанија во градските услови. Негување на тревни површини. Познавање на парковски тревни и приготвување на тревната смеса. Начин и време на заливањето на зелените површини. Одржување на врвици и патишта. Попслнување со растенија.

6. Познавање на алатот.

Иста програма како и за цвеќар, со исклучок на оние заглавија што се однесуваат директно на цвеќарското производство (топли леи, стакленици, зимски работилници и сл.).

7. Хигиенско-техничка заштита при работа

Програма како и за цвеќар.

Б. ПРОГРАМ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК

Занимање ЦВЕЌАР

1. Практичен дел:

(Потребен е работен стаж 7 години како квалификуван работник).

Организација на цвеќарски погон, распоред на работите, калкулации на потребна работна рака и сл. Поопширно од квалификуван работник треба да има познавања од уредувањето на топли леи, јапонери, оранжери и сл. Видови на оранжери и нивната изградба, функционалност и калкулација на рентабилност. Основни принципи на

отоплување на оранжери. Набавка и избор на цветно семе, матични растенија, организација на пазарот и продажба. Планови на производство, евиденција на производствениот цвеќен материјал — цел и начин. Примена на декоративен материјал. Поставување на саден и декоративен материјал, на изложбените простории. Да се прикажат различни начини на аранжирање на цвеќето. Во поширок обем сите работи наведени за квалификуван работник.

П. Теоретски дел — Стручни предмети

1. Ботаника

Исто како и за квалификуван цвеќар, само пошироко.

2. Познавање и обработка на земјиштето

Исто како и за квалификуван цвеќар, а кон тоа да се додаде како настанува земјиштето, слоеви и видови на земјиштето.

3. Исхрана на растенијата

Исто како и за квалификуван цвеќар, само поопширно.

4. Цвеќно производство

Исто како и за квалификуван цвеќар, само подетално за секој вид на цвеќето, од неговото засевање до одгледување.

5. Заштита на растенијата

Организација на сузбивање на штетниците и болести и се друго предвидено за квалификуван цвеќар.

6. Познавање на алат и други технички помагала за одгледување на цвеќето

Програма како и за квалификуван цвеќар, само подетално.

7. Хигиенско-техничка заштита при работата

Иста програма како и за квалификуван работник, само подетално.

8. Организација на работата

Иста програма како за квалификуван работник, само поопширно, со особен осврт на теоретско образложение на споменати организациони поставки во практичниот дел.

Занимање РАСАДНИЧАР

1. Практичен дел:

(Потребен е работен стаж како квалификуван работник 7 години).

Организациона структура на декоративен дендролошки расадник. Оснивање на нов расадник, со сите потребни претходни работи. Раководење со дендролошки расадник, распоред на работната рака. Евиденција на растително производство, водење на книги, картотеки и сл. Пресметување и калкулации за цените на чинењето на одделни видови декоративни растенија. Размножување, каlemeње, школување и култивирање на декоративни растенија, се во поголем опсег од квалификуван работник и подетално. Вадење на поосетливи украсни растенија, нивното ракување и транспорт на поголеми растојанија.

П. Теоретски дел — стручни предмети

1. Ботаника

Програма како за квалификуван расадничар, само подетално.

2. Наука за земјата и механичко обработување на земјиштето

Програма како и за квалификуван расадничар, само подетално.

3. Искра на растенијата

Програма како и за квалификуван работник расадничар, само подетално.

4. Производство на декоративни дрвја и грмушки

Програма иста како и за квалификуван расадничар, само подетално, со познавање на стручната терминологија, како и значење на одделни названија.

5. Заштита на растенијата

Исто како за квалификуван расадничар, само подетално.

6. Познавање на алатот и технички помагала за одгледување на декоративен дендролошки материјал

Програма иста како и за квалификуван расадничар, само подетално.

7. Хигиенско-техничка заштита при работата

Програма како за висококвалификуван цвекар.

8. Организација на работата

Програма иста како за висококвалификуван цвекар.

Занимање ГРАДИНАР ЗА ПАРКОВИ

1. Практичен дел:

(Потребен е работен стаж како квалификуван работник 7 години).

Познавање и манипулирање со проекти за нивното применување на теренот. Значење на размери и други технички елементи. Употреба на призма, прасилки, либела, лента за мерење и опис на употребениот инструмент. Мерење и снимање на теренот. Организационо поставување на градилиштето. Читање на планот и неговото пренесување на теренот. Исколчување на теренот и нивелирање негово. Работи околу садење, негување и одгледување на посадочниот материјал. Оформување на групации по дадениот нацрт. Организација на уредување и изградување на објекти од подрачјето на хортикултурата. Подетално познавање на сите работи предвидени за квалификуван работник градинар за паркови.

II. Теорески дел — Стручни предмети

1. Ботаника

Програма иста како и за квалификуван градинар за паркови, само подетално.

2. Наука за земјата и техничко обработување на земјиштето

Програма како и за квалификуван градинар за паркови, само подетално.

3. Искра на растенијата

Програма како и за квалификуван работник, градинар за паркови, само подетално.

4. Парковска техника

Програма како и за квалификуван работник за паркови, само подетално и во поголем опсег.

5. Одржување на паркови

Програма како и за квалификуван градинар за паркови, само подетално.

6. Познавање на алатот.

Исто како и за квалификуван градинар за паркови, само подетално.

7. Хигиенско-техничка заштита при работата

Програма како и за висококвалификуван цвекар.

8. Организација на работата

Исто како и за квалификуван градинар за паркови, само подетално.

V.

Оваа програма ќе се применува од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 579

26 февруари 1957 год.

Скопје

Секретар за труд
на Извршниот совет,
М. Димевски, с. р.

33.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ, ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПРИЛЕПСКА VIII

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ — Републички собор— Скопје

Републичката изборна комисија ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржани во изборната околија Прилепска VIII, та во смисла на член 121 во врска со член 160 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, го донесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1) Дополнителните избори за избор народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ во изборната околија Прилепска VIII одредени со Одлуката на Републичкиот собор од 17 декември 1956 година се одржани на 10 февруари 1957 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Републичката изборна комисија непосредно раководеше Околистката изборна комисија за бившата Прилепска околија, именувана со Решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година.

3) Гласањето е вршено за кандидатот **ЗДРАВКОВСКИ БОШКОВ ПЕНКО**, од Прилеп, чија кандидатура беше потврдена од Околистката изборна комисија и објавена од Републичката изборна комисија под бр. 2 од 23 јануари 1957 година во („Службен весник на НРМ“ бр. 2 од 26 јануари 1957 година).

4) Околистката изборна комисија го утврди резултатот од изборите на начинот предвиден во член 115—119 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Резултатот на изборите е следен:

Запишани избирачи	6.509 %
Гласале	5.121 78,7
За кандидатот Здравковски	
Бошков Пенко	5.028 98%
Неважни гласачки ливчиња	93 2%

Врз основа на ова Околистката изборна комисија за бившата Прилепска околија го прогласи за народен пратеник **ЗДРАВКОВСКИ БОШКОВ ПЕНКО**, од Прилеп.

Број 2

14 февруари 1957 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,
П. Д. Корабар, с.р.

Претседател,
А. Групче, с.р.

34.

О Б Ј А В А

ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО ИЗБРАНИ НА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за школство објавува дека од страна на Здружението на воспитачите на Македонија е отповикан претставникот на тоа Здружение Панова Суза, воспитач, а на нејзино место за член на колегијалниот орган на републичкиот Совет за школство е избрана Василевска Нада, воспитач.

Број 757

11 март 1957 година

Скопје

ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 3787 од 17-III-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Неделковик Виослава, родена на ден 14-IV-1938 год. во Велико Градиште, од родители: татко Неделковик Александар и мајка Станија, така да во иднина фамилијарното име ќе и' гласи **Чочоровска**. (36)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ со решение бр. 20021/4—53 од 19-II-1957 г. ја одобри промената на роденото име на Јакимовска Ружа, роденан а 12-IV-1941 год., во село Градец — Кумановско, а сега живее во Крива Паланка, од татко Ѓорѓи и мајка Алтана така да во иднина роденото име ќе и' гласи **Ана**. (37)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Фетија Асанова Мемедовска, по маж Ајетова Рустемова, од Скопје поднесе тужба против Рустемов Сулеманов Ајет, од с. Кочиларе, а сега во неизвесност, за утврдување на брак.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави на судот својата адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, 386/57. (32)

Радмила Бојацик, по татко Јовановиќ, од Скопје, поднесе тужба за развод на бракот против Бојациќ Ферид, од Скопје, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави својата адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател, кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1058/56. (33)

Анка Јордановска Диловска, од Скопје подаде тужба за развод на бракот против Иван Георгиев Диловски, студент од Скопје, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да ја јави во судот својата адреса или се јави лично. Во противен случај ќе му биде одреден привремен старател кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 131/56.

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Околисткиот суд во Струмица се води оставинска постапка по оставината на пок. Асанов Осман, бивш од с. Вељуса — Штипска околија, чии

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКОТЕКС“ УВОЗ -ИЗВОЗ, СКОПЈЕ

А к т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	210.958	1.	Фонд на основните средства	210.294
2.	Инвестиции во тек	65.562	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	55.041	3.	Разни фондови	50.817
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	16.024
4.	Вкупни обртни средства	576.842	5.	Други извори за финансирање инвестиции	50.202
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	859.961	6.	Банка — кредит за обртни средства	926.049
6.	Друга актива	325.698	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	3.038
7.	Распоредена добивка	44.017	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	203.520
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	634.118
2,138,079			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	44.017
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
			2,138,079		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „МАКОТЕКС“, СКОПЈЕ ВО 1955 ГОДИНА

Претпријатието е основано во 1948 година како Испостава за памук на Сојузната текстилна индустрија, а во 1949 година е реорганизирано за откуп на памук, волна и кожи под административно-оперативно раководство на Републиканската кожарска и текстилна индустрија.

Долготрајното постоење на претпријатието со својата откупна мрежа во Републиката му создаде традиција во откупот на памук, волна, сурови кожи и кожи од дивеч-крзно. Неговото работење овозможи перманентно специјализирање и проширување на дејноста, како во внатрешниот, така и во надворешно-трговскиот промет.

Во 1953 година претпријатието формира во својот организационен состав сектор трговија на големо со финални производи од кожарската индустрија за внатрешен промет и истовремено организира увозно-извозно одделение за кожарска и текстилна струка. Постепено успеа да се афирмира на поважните странски пазари и денес зазема значајно место меѓу четирите сродни увозно-извозни претпријатија во нашата земја.

На 1 април 1955 год. со „Макотекс“ се фузионира и претпријатието „Кожар“ од Скопје.

Во 1955 година претпријатието оствари промет во износ од 2.109.541.013 динари, покажувајќи добивка од 44.017.000 динари што е распределена согласно важечките стопански прописи. (10)

Б И Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ
„ЦРВЕНИ СТЕНИ“, ПРИЛЕП

А к т и в а	на ден 31-ХП-1954 година	П а с и в а
--------------------	---------------------------------	--------------------

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	40.870	1.	Фонд на основните средства	24.014
2.	Инвестиции во тек	3.949	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	5.541	3.	Разни фондови	5.586
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	7.709	5.	Други извори за финансирање инвестиции	3.949
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	25.166	6.	Банка — кредит за обртни средства	75.940
6.	Друга актива	13.171	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	4.989
7.	Распоредена добивка	1.196	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	7.091
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	25.837
		148.602	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	1.196
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		
		148.602			148.602

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1955 ГОДИНА

Претпријатието „Дрвени стени“ е основано во текот на 1951 год. како трговско претпријатие за промет со алкохолни пијалоци. Во текот на 1951 година е извршена пререгистрација во индустриско претпријатие за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци, а во својот состав ги има следните погони: во индустрискиот дел погон за алкохолни пијалоци, погон за десертни и жестоки пијалоци и погон за безалкохолни пијалоци, продавници во Прилеп, Битола и Кичево, откупна станица во Кавадарци, стоваришта во Битола и Скопје и поетставиштво во Неготин Краина.

Планот на производство во 1955 год. го има
натфрлено во однос на 1954 год. Индустрискиот

дел на претпријатието има постигнато вкупна реализација 132,648.234 динари, а трговскиот дел 129,554.027 лин.

Основните средства се зголемени во текот на 1955 год. за 5,541.000 динари, а продадени се основни средства за 882.000 дин.

Обртни средства има користено во висина од 75,000.000 дин. како постојани обртни средства. По-крај овие средства претпријатието користеше и дополнителни обртни средства и откупен кредит за земјоделските производи кој при крајот на 1955 год. е укинат.

Претпријатието во 1955 год. оствари добивка од 1.196.000 дин. која е распределена спрема постојните прописи. (11)

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
КИНОТО „ТУРИСТ“, КРУШЕВО ВО 1955 ГОД.

Киното располага со добра кино-сала, наместај и нова апаратура и ги има сите услови за давање на претстави.

Вкупниот приход во 1955 год. изнесува 1,340.231
дин., а расходите 1,571.233 дин. Вишокот на расхо-

дите над приходите се покрива од дотација на Општината — Крушево.

Претпријатието располага со основни средства во вредност од 5.009.160 дин. Кредит од Народната банка не користи.

Работите на киното се извршуваат од два службеника. Проблемите во работењето ги решава во согласие и со помош на Општината — Крушево. (178)

БИЛАНС НА КИНОТО „ТУРИСТ“, КРУШЕВО

на ден 31-ХП-1955 година

А к т и в а			на ден 31-ХП-1955 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	4.629	1.	Фонд на основните средства . .	4.629			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—			
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	383	3.	Разни фондови	402			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—			
4.	Вкупни обртни средства	34	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	—			
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства . . .	—			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—			
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	231	9.	Добавувачи и други обврски . . .	111			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—			
		5.314	Г. Финансиски резултат					
			11.	Добивка	—			
			12.	Покритие на загубата	172			
ВКУПНО:					5.314			

БИЛАНС

НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО — СТОПАНСТВО „РАДОБОР“, с. РАДОБОР — БИТОЛСКО,

А К Т И В 8

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	31.555.934	1.	Фонд на основните средства . .	9.635.544
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	18.945.000
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	6.556.754	3.	Разни фондови	12.147.172
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	18.009.552	5.	Други извори за финансирање инвестиции	2.975.390
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	2.018.675	6.	Банка — кредит за обртни средства	16.676.000
6.	Друга актива	3.871.635	7.	Фонд на обртните средства . . .	928.497
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	452.266
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	252.681
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
		62.012.550	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
					62.012.550

Б И Л А Н С
НА КОНФЕКЦИОНАТА ФАБРИКА „МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ
на ден 31-XII-1955 година

А к т и в а**П а с и в а**

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1	Основни средства	34.033	1	Фона на основните средства	34.068
2	Инвестиции во тек	1.764	2	Долгорочен кредит за довршените инвестициите	9.108
3	Издвоени средства и други средства за инвестиции	9.397	3	Разни фондови	8.802
Б. Обртни средства			4	Долгорочен кредит за финансирање на инвестиции	—
4	Вкупно обртни средства	150.772	5	Други извори за фин. на инвестиц.	241
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5	Купувачи и други побарувања	40.749	6	Банка—Кредит за обртните средства	197.610
6	Друга актива	115.562	7	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8	Пасивни временски разграничувања	6.010
7	Распоредена добивка	945	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8	Загуба	—	9	Добавувачи и други обврски	12.183
ВКУПНО:			10	Друга пасива	84.255
			Г. Финансиски резултат		
			11	Добивка	945
			12	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА

Конфекционата фабрика „Македонија“ се наоѓа под принудна управа. За работата на фабриката во 1955 година се поднесува краток извод од извештајот.

Затечената положба на фондот на основните средства на 1 јануари 1955 год. изнесуваше 38,596.597 дин. Овој фонд е зголемен со 611.236 дин. за изградена управна зграда на фабриката. Исто така се набавени нови машини и електро мотори во износ од 2,011.912 дин. Намалени се основните средства со 4,818.099 дин. за бесплатно пренесени основни средства на ново основаното претпријатие „Напредок“ — Скопје.

Положбата на фондот за обртните средства на 1 јануари 1955 год. изнесуваше 125,182.000 дин. а кредитот за дополнителните обртни средства 72,900.000 или вкупно 198,082.000 дин. Целиот овој кредит беше замрзнат во некурентна суровина, материјал, готова стока, потражување од купувачи,

добавувачи и друго. Причината за ваквата положба во фабриката е во тоа што немало никаква организација и книговодствена положба за 1954 год. а и останената положба од 1953 год. не била во склад со Уредбата за завршните сметки. Поради горе наведените недостатоци фабриката е ставена под принудна управа на 4 февруари 1955 год. Веднага по доаѓањето на принудниот управител, тој презеде мерки за снабдување на фабриката со суровини и оформи колегиум и стручни совети за да би ги искористил знаењата на сите работници во работниот колектив за паушално санирање. Исто така е извршена преориентација во сите оддели на фабриката.

Во оваа работна година работниот колектив на фабриката оствари добивка во износ од 944,543 дин., од кои 472.543 дин. данок на промет, а остатокот е распределен за дополнителен социјален придонес 454.240 дин. и др. Оваа добивка би била околу 15,000.000, но бидејќи е извршено клизање на затечената готова стока и суровини од минатата година што изнесува неполни 14,000.000. (212)

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „1-ви МАЈ“, с. КРЕМЕНИЦА — БИТОЛСКО,

А к т и в а

на ден 31-XII-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	31,522.724	1.	Фонд на основните средства . . .	3,846.222
2.	Инвестиции во тек	1,866.287	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	27,482.888
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	2,197.010	3.	Разни фондови	2,903.255
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	1,336.123
4.	Вкупни обртни средства	7,542.339	5.	Други извори за финансирање инвестиции	723.778
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	4,166.259	6.	Банка — кредит за обртни средства	9,960.000
6.	Друга актива	888.782	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	665.049
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	1,266.085
48,183.401			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
			48,183.401		

БИЛАНС

НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ОВОШТАР“, с. ТРНОВО — БИТОЛСКО

А к т и в а

на ден 31-XII-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	401.550	1.	Фонд на основните средства . . .	401.550
2.	Инвестиции во тек	4,422.612	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	61.367
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	—	3.	Разни фондови	—
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	4,422.612
4.	Вкупни обртни средства	531.481	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	390.000
6.	Друга актива	13.491	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	—
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	93.605
5,369.134			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
			5,369.134		

БИЛАНС
НА ПРОДАВНИЦИТЕ, СТОВАРИШТА И ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО,
„ЦРВЕНИ СТЕНИ“ — ПРИЛЕП,

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	—	1.	Фонд на основните средства . .	—
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	—	3.	Разни фондови	425
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
			5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	14.305	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
			7.	Фонд на обртните средства . . .	—
В. Средства во пресметка и друга актива			8.	Пасивни временски разграничувања	—
5.	Купувачи и други побарувања . .	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
6.	Друга актива	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	13.800
			10.	Друга пасива	—
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	11.	Добивка	—
8.	Загуба	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		14.305	ВКУПНО:		14.305

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	784	1.	Фонд на основните средства . .	784
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	—	3.	Разни фондови	17
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
			5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	32.364	6.	Банка — кредит за обртни средства	1
			7.	Фонд на обртните средства . . .	—
В. Средства во пресметка и друга актива			8.	Пасивни временски разграничувања	—
5.	Купувачи и други побарувања . .	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
6.	Друга актива	53.643	9.	Добавувачи и други обврски . . .	—
			10.	Друга пасива	85.989
Г. Финансиски резултат			Г. Финансиски резултат		
7.	Распоредена добивка	—	11.	Добивка	—
8.	Загуба	—	12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:		86.791	ВКУПНО:		86.791

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ГРАДИТЕЛ“ — БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	8,130.767	1.	Фонд на основните средства . . .	8,130.767
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	1,493.852	3.	Разни фондови	2,682.745
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	5,217.339	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	143.904	6.	Банка — кредит за обртни средства	4,905.000
6.	Друга актива	3,383.149	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	173.565
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2,476.934
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИЛАНС
НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ЛОЗАР“ — БИТОЛА

А к т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	29,108.013	1.	Фонд на основните средства . . .	—
2.	Инвестиции во тек	77,044.190	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	28,945.056
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	53.460	3.	Разни фондови	4,746.059
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	77,044.190
4.	Вкупни обртни средства	8,027.990	5.	Други извори за финансирање инвестиции	162.957
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	5,948.531	6.	Банка — кредит за обртни средства	7,320.000
6.	Друга актива	162.957	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	670.005
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	2,165.998
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	2.676
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИ Л А Н С					
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО „ПРОГРЕС“, с. НОВАЦИ — БИТОЛСКО					
А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-ХП-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	15,788.632	1.	Фонд на основните средства . .	3,432.794
2.	Инвестиции во тек	35.375	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	8,857.038
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	248.279	3.	Разни фондови	248.279
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	35 375
4.	Вкупни обртни средства	10,999.936	5.	Други извори за финансирање инвестиции	3,498.800
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	706.184	6.	Банка — кредит за обртни средства	10,000.000
6.	Друга актива	45.270	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	321.987
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	455.288
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	222.661
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИ Л А Н С								
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СТОЧАРСТВО И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ „ОВЧАР“, с. БАЧ — БИТОЛСКО								
А к т и в а			на ден 31-ХП-1955 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	37.838.279	1.	Фонд на основните средства . .	2.167.249			
2.	Инвестиции во тек	495.490	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	34.074.365			
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	1,749.393	3.	Разни фондови	6.971.591			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—			
4.	Вкупни обртни средства	16.340.900	5.	Други извори за финансирање инвестиции	2 092.155			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	7.115.728	6.	Банка — кредит за обртни средства	20,118.785			
6.	Друга актива	2.592.014	7.	Фонд на обртните средства . . .	—			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	4,230			
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	623.978			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	79.551			
66,131.804			Г. Финансиски резултат					
			11.	Добивка	—			
			12.	Покритие на загубата	—			
			ВКУПНО:					
			66,131.804					

наследници не се познати на судот. Се покануваат сите, наследници во рок од една година по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јават лично пред судот за да ги штитат своите наследнички права или достават наследничка изјава. Во противен случај оставината ќе се реши во нивно отсуство или оставинскиот имот ќе се предаде на НО на општината — Струмица.

Од Околискиот суд во Струмица. О. бр. 121/56.
(31)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен лицето Мите Јованов Арсов, од с. Конопница — Кр. Паланка, за кого се претпоставува дека загинал во борбите меѓу германците и бившата југословенска војска во која се наоѓал од месец ноември 1940 год. па се до 6-IV-1941 год. од која дата се нема јавено.

Се поканува нестанатиот Мите, во колку е во живот, како и секој што знае за него да јави на судот или на одредениот му старател Серафим Јованов Арсов, од село Конопница, во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно, нестанатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околискиот суд во Кр. Паланка, Р. бр. 291/56
(35)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 1320/3 од 12-V-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 2, рег. бр. 1, установата под назив: Ветеринарна станица, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на установата е: укажување на ветеринарни услуги.

Установата е основана со решението на НО на општината — Богданци, бр. 1320/3 од 12-V-1956 год.

Со установата управува управителот Кирил Петков.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е НО на општината — Богданци.

Бр. 1826/56 од НО на општината — Богданци.
(676)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 21697 од 28-VIII-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 44, рег. бр. 44 установата под назив: Завод за културно просветен и наставен филм, со седиште во Скопје. Предмет на работата на установата е: да работи на популаризација на културно просветниот и наставниот филм.

Установата е основана со решението на Извршниот совет на НРМ ИС бр. 29 од-II-1956 година.

Со установата управува директорот Ванчо Наумов, а овластени за потпишување се директорот Ванчо Наумов и секретарот Веса Мишевска.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е републичкиот Совет за просвета.

Бр. 21697/56 од НО на општината „Идадија“ — Скопје.
(1110)

На основа решението на Секретаријатот за стопанство на НО на општината — Тетово, бр. 20077 од 10-IX-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 17 установата под назив: Околиска болница, со седиште во Тетово. Предмет на работата на установата е: кулативна дејност на територијата на Тетовска околија.

Установата е основана со решението на НО на Тетовска околија, бр. 1802 од 23-III-1956 год. со кое решение е прогласена за установа со самостојно финансирање.

Установата ќе ја потпишува управителот Д-р Ангел Генадиев, а во негово отсуство Д-р Борис Герасимовски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Тетовска околија.

Бр. 20077/56 од Секретаријатот за стопанство на НО на општината Тетово.
(1257)

На основа решението на Одделението за општа управа на НО на општината — Гевгелија, бр. 6873 од 24-IX-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 6, установата под назив: Установа за комунални услуги, со седиште во Гевгелија. Предмет на работата на установата е: одржување чистотата во градот, уредување на улиците, парковите, дрворедите, зеленилата и слично и други комунални услуги.

Установата е основана со решението бр. 3348 од 17-XII-1955 год. на НО на општината — Гевгелија.

Со установата управува управен одбор и шефот на установата Ташко Поповски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за комунални работи на НО на општината — Гевгелија.

Бр. 6873/56 од Одделението за општа управа на НО на општината — Гевгелија.
(1370)

На основа решението на Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес, бр. 23284 од 13-XI-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 5, рег. бр. 5, установата под назив: Интернат на Хемиската школа, со седиште во Титов Велес. Предмет на работата на установата е: да обезбеди сместување, прехрана, воспитување и образование на учениците од Хемиската школа.

Установата е основана со решението на НО на Титоввелешка околија, бр. 19030 од 19-X-1956 год.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Боро Тодоров, а во негово отсуство Никола Стаматов.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за школство на НО на Титоввелешка околина.

Бр. 23284/56 од Одделението за стопанство на НО на општината — Титов Велес. (1480)

На основа решението на Одделението за стопанство на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, под бр. 4 е запишана измената на Интернатот при Економскиот техникум која се состои во следното: Интернатот при Економскиот техникум ќе го застапуваат и потпишуваат управителот Сарџо Крстев Аврамовски и режисерот Стоислав Г. Николиќ.

Бр. 21319/56 од НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје. (1605)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на општината — Неготино, бр. 4642 од 22-V-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 4 установата под назив: Дом за народно здравје, со седиште во Неготино. Предмет на работата на установата е: вршење на лекарски прегледи, преврски, ставање инекции, забарски и погонски услуги, породилиште и др.

Установата е основана со решението на НО на општината — Неготино, бр. 3555 од 11-IV-1956 год.

Установата ќе ја потпишува управниот др Димитар Даскалов и Јованка Апостолова.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за народно здравје и социјални грижи на НО на општината — Неготино.

Бр. 4642/56 од Советот за стопанство на НО на општината — Неготино. (533)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 21100, серија бр. 0119030, издадена од СВР — Битола на Сали Алит Лутви, ул. „Девеани“ бр. 44а — Битола. (183)

Лична карта рег. бр. 3246, серија бр. 0183756, издадена од СВР — Прилеп на Илија Темелков Василковски, с. Десово — Прилеп. (184)

Лична карта рег. бр. 4153, издадена од СВР — Прилеп на Методија Стојчев Димовски, с. Бело Поле — Прилеп. (185)

Лична карта рег. бр. 28222, серија бр. 0686166, издадена од СВР — Тетово на Васо Јоше Столевски, с. Теново — Тетовско. (186)

Лична карта рег. бр. 35457, серија бр. 0691521, издадена од СВР — Тетово на Душан Нове Ацовски, с. Брезно — Тетовско. (187)

Лична карта рег. бр. 920, серија бр. 0697430, издадена од СВР — Гостивар на Даут Шабана Идризи, с. Дебреште — Гостивар. (188)

Лична карта рег. бр. 212, серија бр. 0092922, издадена од СВР — Кр. Паланка на Глигор Коцев Илиевски, с. Каратманово — Св. Николе. (189)

Лична карта рег. бр. 6854, серија бр. 0111564, издадена од СВР — Дебар на Али Морсимов Крчишта, ул. „Лиман Каба“ бр. 13 — Дебар. (190)

Лична карта рег. бр. 12936, серија бр. 0045647, издадена од СВР — Струга на Екрем Асима Мамуди, с. Корошиште — Струга. (191)

Лична карта рег. бр. 13537, серија бр. 0158159, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Николов Илиески, ул. „М. Ацев“ бр. 55 — Прилеп. (193)

Лична карта рег. бр. 24438, серија бр. 0540256, издадена од СВР — Куманово на Томислав Стоиманов Цветановски, с. Трновац — Кратово. (194)

Лична карта рег. бр. 5270, серија бр. 0109980, издадена од СВР — Дебар на Шефки Ваит Идризоски, с. Житинани — Охридско. (195)

Лична карта рег. бр. 8961, серија бр. 1523100, издадена од СВР — Вишеград на Реџо Сали Мухаремовиќ, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (196)

Лична карта рег. бр. 8350, серија бр. 0331965, издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Николов Малинков, ул. „Коле Цветков“ бр. 62 — Титов Велес. (197)

Лична карта рег. бр. 12224, серија бр. 0499848, издадена од СВР — Кавадарци на Рајна Стојанова Шестакова, Неготино — Кавадарци. (198)

Лична карта рег. бр. 14289, серија бр. 071799, издадена од СВР — Гостивар на Златана Сотир Илиевска, „Пржова бавча“ — Тетово. (199)

Лична карта рег. бр. 6263, серија бр. 0788630, издадена од СВР — Тетово на Сулејман Изеир Емини, ул. „Белградска“ бр. 90 — Тетово. (200)

Лична карта рег. бр. 8029, серија бр. 0665290, издадена од СВР — Тетово на Афет Муслија Ибраими, с. Боговиње — Тетовско. (201)

Лична карта рег. бр. 7861, серија бр. 0789577, издадена од СВР — Тетово на Митана Петруш Димитриоска, ул. „Пролетерска“ бр. 16 — Тетово. (202)

Лична карта рег. бр. 3048, серија бр. 0415558, издадена од СВР — Радовиш на Алекса Глигоров Камчов, с. Скоруша — Радовиш. (203)

Лична карта рег. бр. 5808, серија бр. 0112102, издадена од СВР — Битола на Ангелина (Илиева) Атанасова Стојановска, с. Маково—Битолско. (204)

Лична карта рег. бр. 5898, серија бр. 0112118, издадена од СВР — Битола на Атанас Јованов Стојановски, с. Маково — Битолско. (205)

Лична карта рег. бр. 22420, серија бр. 0217870, издадена од СВР — Охрид на Ставре Сандрев Крлески, с. Велгошти — Охридско. (206)

Лична карта рег. бр. 2346, серија бр. 0282456, издадена од СВР — Ресен на Јосиф Васил Петревски, Индустриска школа со практична обука — Скопје. (207)

Лична карта рег. бр. 2646, серија бр. 0107656, издадена од СВР — Дебар на Асан Мустафа Рабдишта, ул. „Тосо Мартинов“ бр. 256 — Дебар. (208)

Лична карта рег. бр. 2776, серија бр. 0026927, издадена од СВР — Ресен на Јосиф Лазаров Томулевски, с. Љубојно — Ресен. (209)

Лична карта рег. бр. 487, серија бр. 0324997, издадена од СВР — Титов Велес на Магда Дуко (Пандова) Митова, ул. „Вл. Нечов“ бр. 51 — Титов Велес. (210)

Лична карта рег. бр. 6094, серија бр. 0070804, издадена од СВР — Гевгелија на Афродита Дино (Балабанчева) Бејкова с. Гавато — Титоввелешко.

(211)

Лична карта рег. бр. 5293, серија бр. 0785999, издадена од СВР — Тетово на Мунуре Емин Треси, ул. „Илинденска“ бр. 48 — Тетово.

(212)

Лична карта рег. бр. 28767, серија бр. 0686719, издадена од СВР — Тетово на Мазлам Сејфула Османи, с. Селце — Тетовско.

(213)

Лична карта рег. бр. 3075, серија бр. 0544279, издадена од СВР — Куманово на Светозар Д. Костовски, с. Клевовце — Кумановско.

(215)

Лична карта рег. бр. 19246, серија бр. 0559062, издадена од СВР — Куманово на Борис З. Зафировски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско.

(216)

Лична карта рег. бр. 14843, серија бр. 0016170, издадена од СВР — Скопје на Љупчо А. Ефнушев, ул. „Партизанска“ бр. 22 — Радовиш.

(217)

Лична карта рег. бр. 3583, серија бр. 0664334, издадена од СВР — Тетово на Видоја Пано Мојсовски, с. Милетино — Тетовско.

(218)

Лична карта рег. бр. 725, серија бр. 0105435, издадена од СВР — Дебар на Алили Ади Мејдин, ул. „29 ноември“ бр. 8 — Дебар.

(220)

Лична карта рег. бр. 31529, серија бр. 0792477, издадена од СВР — Тетово на Живорад Столе Јаневски, с. Шемшово — Тетовско.

(221)

Лична карта рег. бр. 14789, серија бр. 0675635, издадена од СВР — Тетово на Стојко Никола Ѓорѓески, с. Шемшово — Тетовско.

(222)

Лична карта рег. бр. 24222, серија бр. 0769040, издадена од СВР — Тетово на Али Осман Заими, с. Јеловјане — Тетовско.

(223)

Лична карта рег. бр. 26818, серија бр. 0685003, издадена од СВР — Тетово на Вангел Никола Теохаров, с. Саракино — Тетовско.

(224)

Лична карта рег. бр. 11239, серија бр. 0670995, издадена од СВР — Тетово на Берзат Шабана Мифтари, с. Вешале — Тетовско.

(225)

Лична карта рег. бр. 5995, серија бр. 0788406, издадена од СВР — Тетово на Незафет Февзи Нуредин, ул. „Вардарска“ бр. 27 — Тетово.

(226)

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0112968, издадена од СВР — Дебар на Рамис Бајрам Зекири, ул. „Новосадска“ бр. 13 — Тетово.

(227)

Лична карта рег. бр. 4677, серија бр. 0109387, издадена од СВР — Дебар на Фатиме Ган (Лила) Марке, с. Бомово — Дебар.

(228)

Лична карта рег. бр. 394610, серија бр. 394212, издадена од СВР — Белград на Климо Косте Зороски, с. Д. Белица — Струга.

(229)

Лична карта рег. бр. 17026, серија бр. 0022248, издадена од СВР — Охрид на Керим Мефаила Шабаноски, с. Окиси — Струга.

(230)

Лична карта рег. бр. 4347, серија бр. 0281727, издадена од СВР — Ресен на Никола Васил Наумовски, ул. „Коле Лачето“ бр. 13а — Битола.

(231)

Лична карта рег. бр. 2425, серија бр. 0035136, издадена од СВР — Охрид на Бајрам Ракипа Вејселоски, с. Лабуниште — Струга.

(232)

Лична карта рег. бр. 16681, серија бр. 0130381, издадена од СВР — Охрид на Али Арифа Ѓегирију, ул. „Лиман Каба“ бр. 6 — Дебар.

(233)

Лична карта рег. бр. 983, серија бр. 077482, издадена од СВР — Титов Велес на Ангел Димитров Пасалев, ул. „Св. Кирил“ бр. 19 — Т. Велес.

(234)

Лична карта рег. бр. 15862, серија бр. 0120563, издадена од СВР — Дебар на Ајрадин Зенили, с. Скудриње — Дебар.

(235)

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0105313, издадена од СВР — Дебар на Милица Ѓаде Блажеска, с. Јонче — Дебар.

(236)

Лична карта рег. бр. 24827, серија бр. 0683864, издадена од СВР — Тетово на Идјет Рамиз Идризи, ул. „М. Тито“ бр. 14 — Тетово.

(237)

Лична карта рег. бр. 31801, серија бр. 0688758, издадена од СВР — Тетово на Љубомир Петре Тодорџовски, с. Челопек — Тетовско.

(238)

Лична карта рег. бр. 22797, серија бр. 0794324, издадена од СВР — Тетово на Димитрија Андрија Трајкоски, с. Челопек — Тетовско.

(239)

Лична карта рег. бр. 4967, серија бр. 0308587, издадена од СВР — Штип на Мумин Јусин Рушанов, с. Црвулево — Штипско.

(240)

Лична карта рег. бр. 600, серија бр. 083900, издадена од СВР — Штип на Велигден Манаилов Трајковски, с. Кадрафаково — Св. Николе.

(241)

Лична карта рег. бр. 12748, серија бр. 0389358, на Ејуп Али Трамбе, с. Блатец — Кочани.

(242)

Лична карта рег. бр. 5439, серија бр. 0457578, издадена од СВР — Струмица на Идакс Митев Ангелов, ул. „Кирил и Методи“ бр. 100 — Струмица.

(243)

Лична карта рег. бр. 15077, серија бр. 0421518, издадена од СВР — Струмица на Георги Ристов Ристов, ул. „Партизанска“ бр. 21 — Струмица.

(244)

Лична карта рег. бр. 20149, серија бр. 0434545, издадена од СВР — Титов Велес на Борис Вандев Ѓуров, с. Подлес — Титоввелешко.

(245)

Лична карта рег. бр. 18293, серија бр. 0651106, издадена од СВР — Куманово на Абдула Заир Билали, с. Горно Коњаре — Кумановско.

(246)

Лична карта рег. бр. 5093, серија бр. 0037804, издадена од СВР — Струга на Сулејман Алит Османоски, с. Лабуништа — Охридско.

(247)

Лична карта рег. бр. 4992, серија бр. 0030353, издадена од СВР — Ресен на Петре Спиоров Шолцовски, с. Крани — Ресен.

(248)

Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0483472, издадена од СВР — Струмица на Дино Ристов Ристов, с. Нова Маала — Струмица.

(249)

Лична карта рег. бр. 7682, серија бр. 0534202, издадена од СВР — Куманово на Ајше Р. Рушенова, ул. „Љубе Гачо“ бр. 4 — Куманово.

(250)

Лична карта рег. бр. 7632, серија бр. 0548643, издадена од СВР — Куманово на Коле Б. Јовановски, с. Ругинце — Кумановско.

(251)

Лична карта рег. бр. 10711, серија бр. 0551409, издадена од СВР — Куманово на Реџеп Биџал Касуми, с. Лојане — Кумановско.

(252)

Лична карта рег. бр. 10942, серија бр. 0551290, издадена од СВР — Куманово на Милан Блажов Илиевски, с. Ст. Бара — Кумановско.

(253)

Лична карта рег. бр. 175, серија бр. 0645186, издадена од ПВР — Кратово на Боро Серафимов Воденичарски, Кратово — Куманово. (254)

Лична карта рег. бр. 4511, серија бр. 0652584, издадена од ПВР — Кратово на Тола Лазар (Симоноска) Лазаровска, с. Шоп Рудари — Кратово. (255)

Лична карта рег. бр. 4605, серија бр. 0654007, издадена од ПВР — Кратово на Ване Милчо Лазаровски, с. Шоп Рудари — Кратово. (256)

Лична карта рег. бр. 7420, серија бр. 0639130, издадена од СВР — Крива Паланка на Трајко Димов Крстевски, с. Петралица — Кр. Паланка. (257)

Лична карта рег. бр. 5569, серија бр. 0638079, издадена од СВР — Крива Паланка на Санде Геров Стојковски, с. Милутинце — Кр. Паланка. (258)

Лична карта рег. бр. 3164, серија бр. 0635674, издадена од СВР — Крива Паланка на Радивоја Славков Петровски, с. Длабочица — Кр. Паланка. (259)

Лична карта рег. бр. 978, серија бр. 0093688, издадена од СВР — Крива Паланка на Стоилко Колев Ѓорѓиоски, с. Конопница — Крива Паланка. (260)

Лична карта рег. бр. 2116, серија бр. 0094826, издадена од СВР Крива Паланка на Петре Богданов Николоски, с. Конопница — Кр. Паланка. (261)

Лична карта рег. бр. 9575, серија бр. 0063285, издадена од СВР — Крива Паланка на Стеван Велинов Илиевски, с. Конопница — Кр. Паланка. (262)

Лична карта рег. бр. 877, серија бр. 0429987, издадена од СВР — Гевгелија на Тодор Филипов Нисторов, с. Габрово — Гевгелија. (263)

Лична карта рег. бр. 10489, серија бр. 0083427, издадена од СВР — Битола на Марија Никодин Николова, ул. „Солунска“ бр. 214 — Битола. (264)

Лична карта рег. бр. 13651, серија бр. 0018216, издадена од СВР — Битола на Димче Борис Стојановски, с. Новаци — Битолско. (335)

Лична карта рег. бр. 10268, серија бр. 0084466, издадена од СВР — Битола на Сабира Раим Бајрамовска, ул. „Охридска“ бр. 217 — Битола. (336)

Лична карта рег. бр. 9131, серија бр. 0041842, издадена од СВР — Охрид на Расим К. Дервишоски, с. Ливаде — Струга. (337)

Лична карта рег. бр. 11453, серија бр. 0670892, издадена од СВР — Тетово на Зулфи Камил Салии, с. Одри — Тетовско. (338)

Лична карта рег. бр. 1249, серија бр. 697759, издадена од СВР — Гостивар на Аливеби Јусуфа Бајрами, с. Врапчиште — Гостивар. (339)

Лична карта рег. бр. 2144, серија бр. 0307050, издадена од СВР — Штип на Стојан Анастасов Клиничаров, с. Чардаклија — Штипско. (340)

Лична карта рег. бр. 5665, серија бр. 417778, издадена од СВР — Радовиш на Димитар Стојанов Томев, с. Ињево — Радовиш. (341)

Лична карта рег. бр. 2532, серија бр. 0095242, издадена од СВР — Крива Паланка на Мите Младенов Ѓорѓиев, с. Конопница — Кр. Паланка. (342)

Лична карта рег. бр. 6881, серија бр. 0638391, издадена од СВР — Крива Паланка на Стојко Савков Мацовски, с. Борово — Кр. Паланка. (343)

Лична карта рег. бр. 3234, издадена од СВР — Битола на Расим Бесим Асановски, с. Трновци — Битолско. (344)

Лична карта рег. бр. 1973, серија бр. 0003110, издадена од СВР — Битола на Сулејман Шефки Исмаиловски, с. Кишава — Битолско. (345)

Лична карта рег. бр. 1910, серија бр. 0146420, издадена од СВР — Прилеп на Атанас Тодев Наковски, ул. „Ицо Балкански“ бр. 10 — Прилеп. (346)

Лична карта рег. бр. 5552, серија бр. 0530889, издадена од СВР — Куманово на Владо П. Насковски, ул. „15 мај“ бр. 11 — Куманово. (347)

Лична карта рег. бр. 882, серија бр. 0105592, издадена од СВР — Дебар на Нуредин Бекира Лело, с. Коњари — Дебар. (348)

Лична карта рег. бр. 1418, серија бр. 0106128, издадена од СВР — Дебар на Мирветка Џемаилова Стрикчани, с. Коњари — Охридско. (349)

Лична карта рег. бр. 11057, серија бр. 0351574, издадена од СВР — Титов Велес на Исмаил Гафуров Бекировски, с. Д. Јаболчиште — Титоввелешко. (350)

Лична карта рег. бр. 18176, серија бр. 0678521, издадена од СВР — Тетово на Адем Адема Селими, с. Слатино — Тетовско. (351)

Лична карта рег. бр. 107, серија бр. 185815, издадена од СВР — Босилград на Драган Глигор Андонов, Земјоделско училиште — Тетово. (352)

Лична карта рег. бр. 4181, серија бр. 0700691, издадена од СВР — Гостивар на Мара Сарева Столевска, ул. „Чедо Филиповски“ бр. 190 — Гостивар. (353)

Лична карта рег. бр. 4597, серија бр. 0293230, издадена од СВР — Штип на Часлав Трајков Јовев, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 13 — Штип. (354)

Лична карта рег. бр. 1646, серија бр. 0646219, издадена од СВР — Кратово на Ноје Симеонов Алексов, ул. „Карл Маркс“ бр. 11 — Кочани. (355)

Лична карта рег. бр. 4684, серија бр. 0007588, издадена од СВР — Битола на Јусуф Усеин Јакубовски, с. Кременица — Битолско. (356)

Лична карта рег. бр. 6709, серија бр. 004113, издадена од СВР — Битола на Петре Тодор Јанкуловски, с. Канино — Битолско. (357)

Лична карта рег. бр. 10919, серија бр. 0551313, издадена од СВР — Куманово на Светозар С. Милковиќ, с. Матејче — Кумановско. (358)

Лична карта рег. бр. 5800, серија бр. 0546510, издадена од СВР — Куманово на Десанка М. Стошевска, с. Лопате — Кумановско. (359)

Лична карта рег. бр. 3425, серија бр. 0280090, издадена од СВР — Ресен на Љубин Љамбев Поповски, с. Болно — Ресен. (360)

Лична карта рег. бр. 2025, серија бр. 0664027, издадена од СВР — Тетово на Идриз Илми Идризи, с. Џепчиште — Тетовско. (361)

Лична карта рег. бр. 18078, серија бр. 0678894, издадена од СВР — Тетово на Трипун Јованов Трпковски, с. Отушиште — Тетово. (362)

Лична карта рег. бр. 2558, серија бр. 0490300, издадена од СВР — Кавадарци на Димо Јорданов Попов, Кавадарци. (363)

Лична карта рег. бр. 11940, серија бр. 0708480, издадена од СВР — Гостивар на Таир Милаима Сали, с. Добридол — Гостивар. (364)

Лична карта рег. бр. 2133, серија бр. 0124504, издадена од СВР — Делчево на Ристо Солтиров Атанасов, с. Град — Делчево. (365)

Лична карта рег. бр. 3476, серија бр. 0401386, издадена од СВР — Св. Николе на Јусуф Амет Мемедов, с. Каратманово — Св. Николе. (366)

Лична карта рег. бр. 7400, серија бр. 0072048, издадена од СВР — Гевгелија на Неда Тодорова Анастасова, ул. „Маршал Тито“ бр. 178 — Гевгелија. (367)

Лична карта рег. бр. 1596, серија бр. 0261999, издадена од СВР — Демир Хисар на Благоја Максимов Каревски, с. Слепче — Битола. (368)

Лична карта рег. бр. 2316, серија бр. 0407803, издадена од СВР — Штип на Шабан Амед Даутов, с. Селце — Штипско. (369)

Лична карта рег. бр. 179, серија бр. 7079142, издадена од СВР — Штип на Иван Димитров Рунчев, ул. „Хр Карпуш“ бр. 58 — Штип. (370)

Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0341115, издадена од СВР — Титов Велес на Иван Игнов Петрушевски, с. Смиловци — Титоввелешко. (371)

Лична карта рег. бр. 4239, серија бр. 0029817, издадена од СВР — Ресен на Абедин М. Сулемановски, с. Арвати — Ресен. (372)

Лична карта рег. бр. 1725, серија бр. 0105675, издадена од СВР — Битола на Риза Рамо Јумероски, с. Змирово — Битола. (373)

Лична карта рег. бр. 20885, серија бр. 0119394, издадена од СВР — Демир Хисар на Милан Стеванов Димовски, с. Вардино — Битолско. (374)

Лична карта рег. бр. 9106, серија бр. 0154883, издадена од СВР — Прилеп на Методија Димков Мишески, ул. „Драган Димески“ бр. 25 — Прилеп. (375)

Лична карта рег. бр. 2220, серија бр. 0279463, издадена од СВР — Ресен на Никола Димитров Тасковски, с. Лева Река — Ресен. (376)

Лична карта рег. бр. 3938, серија бр. 0344448, издадена од СВР — Титов Велес на Петре Панов Саздов, ул. „Белградска“ бр. 20 — Т. Велес. (377)

Лична карта рег. бр. 1379, серија бр. 0781957, издадена од СВР — Тетово на Димитрие Богдан Димитриевски, ул. „Поточка“ бр. 13 — Тетово. (378)

Лична карта рег. бр. 27705, серија бр. 0685582, издадена од СВР — Тетово на Милка Трипун Богоевска, с. Старо Село — Тетовско. (379)

Лична карта рег. бр. 1620, серија бр. 0662491, издадена од СВР — Тетово на Анѓа Трипун Атанасовска, с. Слатино — Тетовско. (380)

Лична карта рег. бр. 12253, серија бр. 0708763, издадена од СВР — Гостивар на Изет Зулфиов Јусуфи, с. Корито — Гостивар. (381)

Лична карта рег. бр. 464, серија бр. 0289012, издадена од СВР — Штип на Радка Ефтимова Галева, ул. „В. Догациски“ бр. 7 — Штип. (382)

Лична карта рег. бр. 18467, серија бр. 0651380, издадена од СВР — Куманово на Назим Р. Јашари, с. Белановце — Кумановско. (383)

Лична карта рег. бр. 2839, серија бр. 0545839, издадена од СВР — Куманово на Билал И. Исуфи, с. Виштица — Куманово. (384)

Лична карта рег. бр. 10175, серија бр. 0042886, издадена од СВР — Охрид на Неџит Камила Беќири, с. Д. Татеша — Струга. (385)

Лична карта рег. бр. 20424, серија бр. 0032084, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Василев Стефановски, с. Љубаништа — Охридско. (386)

Лична карта рег. бр. 19092, серија бр. 0558908, издадена од СВР — Куманово на Вукан Дамев Арсовски, с. Туралево — Кратово. (387)

Лична карта рег. бр. 15508, серија бр. 0335923, издадена од СВР — Титов Велес на Мустафа Алилов Палановски, с. Мелница — Титоввелешко. (388)

Лична карта рег. бр. 4217, серија бр. 0344727, издадена од СВР — Титов Велес на Димо Ристов Ристовски, с. Папрадиште — Титоввелешко. (389)

Лична карта рег. бр. 4793, серија бр. 0701306, издадена од СВР — Гостивар на Јордан К. Апостолоски, с. Куново — Гостивар. (390)

Лична карта рег. бр. 26183, серија бр. 0722993, издадена од СВР — Гостивар на Руфат Бајрама Имери, с. Долна Бањица — Гостивар. (391)

Лична карта рег. бр. 12572, серија бр. 0010655, на Дело Лазар Атанасов, с. Бач — Битолско. (392)

Лична карта рег. бр. 10986, серија бр. 0755521, издадена од СВР — Кичево на Алије Мединова (Бектешева) Љотифоска, с. Србица — Кичево. (393)

Лична карта рег. бр. 16089, серија бр. 0505470, издадена од СВР — Кавадарци на Киро Иванов Темелков, с. Сирково — Кавадарци. (394)

Лична карта рег. бр. 5403, серија бр. 0098113, издадена од СВР — Крива Паланка на Ленка Јакимова Митева, с. Жидилово — Кр. Паланка. (395)

Лична карта рег. бр. 2762, серија бр. 0095472, издадена од СВР — Крива Паланка на Ѓорѓи Петров Димитровски, с. Дурачка Река — Крива Паланка. (396)

Лична карта рег. бр. 1210, серија бр. 0093920, издадена од СВР — Крива Паланка на Стефчо Стојанов Стаменковски, ул. „Херој Карпуш“ бр. 40 — Крива Паланка. (397)

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 0728483, издадена од СВР — Брод на Арсо Ѓуров Петровски, с. Грешница — Охридско. (398)

Лична карта рег. бр. 9746, серија бр. 0042457, издадена од СВР — Охрид на Мавмуд Асипа Речи, с. Велешта — Струга. (399)

Лична карта рег. бр. 15938, серија бр. 0336356, издадена од СВР — Титов Велес на Муша Реца Мухаремовиќ, ул. „Железничка“ бр. 7 — Титов Велес. (400)

Лична карта рег. бр. 10436, серија бр. 0087258, издадена од СВР — Битола на Павлина Левко Георгиева, ул. „Булевар 1 мај“ бр. 320 — Битола. (402)

Лична карта рег. бр. 17797, серија бр. 0558143, издадена од СВР — Куманово на Тешик Н. Ајдини, с. Слупчане — Кумановско. (403)

Лична карта рег. бр. 7464, серија бр. 0548444, издадена од СВР — Куманово на Тодо К. Краљевски, с. Мургаши — Куманово. (404)

Лична карта рег. бр. 7411, серија бр. 0548491, издадена од СВР — Куманово на Адем А. Неди-пи, с. Никуштак — Кумановско. (405)

Лична карта рег. бр. 14894, серија бр. 0554815 издадена од СВР — Куманово на Иван А. Кра-љевски, с. Дренук — Кумановско. (406)

Лична карта рег. бр. 5497, серија бр. 0211697, издадена од СВР — Охрид на Александар Стефа-нов Паунчески, ул. „Илинденска“ бр. 46 — Охрид (407)

Лична карта рег. бр. 21173, серија бр. 0736108, издадена од СВР — Охрид на Шабан Бакијов Али-лоски, с. Ново Село — Кичево. (408)

Лична карта рег. бр. 31736, серија бр. 0088691, издадена од СВР — Тетово на Али Редеп Илјази, с. Теарце — Тетовско. (409)

Лична карта рег. бр. 5725, серија бр. 0668783, издадена од СВР — Тетово на Кемал Кадри Азе-ми, с. Доброште — Тетовско. (410)

Лична карта рег. бр. 241134, серија бр. 399915, издадена од СВР — Загреб на Сервет Нуредин Јонузи, с. Каменане — Тетовско. (411)

Лична карта рег. бр. 86/ш, серија бр. 0423163, издадена од СВР — Штип на Зарко Стојчев Арсов, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 112 — Св. Николе. (412)

Лична карта рег. бр. 630, серија бр. 0078959, издадена од СВР — Струмица на Георги Наков Стоилов, с. Штука — Струмица. (413)

Лична карта рег. бр. 398, серија бр. 0077407, издадена од СВР — Струмица на Стоја Мите (Ива-нова) Стоилова, с. Штука — Струмица. (414)

Лична карта рег. бр. 17349, серија бр. 0022882, издадена од СВР — Охрид на Деминка Р. Демин-шоски, с. Лабуниште — Струга. (415)

Лична карта рег. бр. 15509, серија бр. 0089346, издадена од СВР — Битола на Јашар Усеин Му-ратов, с. Канатларци — Битолско. (417)

Лична карта рег. бр. 20044, серија бр. 0161883, издадена од СВР — Прилеп на Петко Велков Бр-сакоски, ул. „Мице Козар“ бр. 30 — Прилеп. (418)

Лична карта рег. бр. 6599, серија бр. 0152391, издадена од СВР — Прилеп на Слободан Орданов Младеновски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 16 — При-леп. (419)

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 0150081, издадена од СВР — Прилеп на Осман Исков Осма-носки, ул. „Кукушка“ бр. 16 — Прилеп. (420)

Лична карта рег. бр. 12828, издадена од СВР — Прилеп на Миле Атанасов Милески, с. Бела Црква — Прилеп. (421)

Лична карта рег. бр. 16458, серија бр. 0760390, издадена од СВР — Кичево на Бисем Џемсв Ша-кироски, ул. „11 октомври“ бр. 26 — Кичево. (422)

Лична карта рег. бр. 261, серија бр. 0100971, издадена од СВР — Гостивар на Нешат Акиќ Сел-мани, с. Танушај — Тетовско. (423)

Лична карта рег. бр. 20781, серија бр. 0337785, издадена од СВР — Титов Велес на Бејадин Ај-рединов Мамудовски, с. Кочилари — Титовве-лешко. (424)

Лична карта рег. бр. 6243, серија бр. 0294557, издадена од СВР — Штип на Благој Илов Цанго-зов ул. „Карпур“ бр. 25 — Штип. (425)

Лична карта рег. бр. 2123, серија бр. 0407610, издадена од СВР — Штип на Саздо Ефтимов Или-евски, с. Добрево — Кочани. (426)

Лична карта рег. бр. 19540, серија бр. 0733473, издадена од СВР — Кичево на Џабир С. Елмазо-ски, с. Лисичани — Кичево. (427)

Лична карта рег. бр. 19917, серија бр. 0092465, издадена од СВР — Битола на Лазар Александров Пачиновски, ул. „Нови Велес“ бр. 52 — Т. Велес. (428)

Лична карта рег. бр. 6195, серија бр. 0346705, издадена од СВР — Скопје на Љилјана Ставрџ (Костова) Јовева, с. Дреново — Титоввелешко. (429)

Лична карта рег. бр. 3587, серија бр. 0785016, издадена од СВР — Тетово на Исмаил Ејуп Џафе-ри, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 77 — Тетово. (430)

Лична карта рег. бр. 13529, серија бр. 0420867, издадена од СВР — Струмица на Стамен Митев Јанев, с. Нивичани — Струмица. (431)

Лична карта рег. бр. 3385, серија бр. 0307931, издадена од СВР — Штип на Никола Стојанов Петров, с. Шопур — Штипско. (432)

Лична карта рег. бр. 2327, издадена од СВР — Прилеп на Абдула Мустафов Фератовски, с. Де-сво — Прилеп. (433)

Лична карта рег. бр. 17289, серија бр. 0731721, издадена од СВР — Кичево на Исо Фетов Аса-носки, с. Трапчин Дол — Кичево. (434)

Лична карта рег. бр. 5712, серија бр. 1380500, издадена од СВР — Нови Пазар на Ариф Халит Хамзагиќ, с. Мелница — Титоввелешко. (435)

Лична карта рег. бр. 5901, серија бр. 0670229, издадена од СВР — Тетово на Ристо Е. Петковски, с. Коланце — Тетовско. (436)

Лична карта рег. бр. 8009, серија бр. 0789854, издадена од СВР — Тетово на Енвер Рашид Изе-ти, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 143 — Тетово. (437)

Лична карта рег. бр. 2012, серија бр. 414522, издадена од СВР — Радовиш на Стојан Арсов Сто-јанов с. Раклеш — Радовиш. (438)

Лична карта рег. бр. 22133, серија бр. 0217583, издадена од СВР — Охрид на Митра Сиљан (Ср-биноска) Ристеска, с. Куратица — Охридско. (440)

Лична карта рег. бр. 1763, серија бр. 0121741, издадена од СВР — Струмица на Мехмед Усеинов Ѓдибелов, Делчево. (441)

Лична карта рег. бр. 1577, серија бр. 0662907, издадена од СВР — Тетово на Лутви Осман, Ос-мани, с. Шишкојца — Тетовско. (442)

Лична карта рег. бр. 8899, серија бр. 0670112, издадена од СВР — Тетово на Јашар Лутво Ну-редини, с. Доброште — Тетовско. (443)

Лична карта рег. бр. 10031, серија бр. 0672014, издадена од СВР — Тетово на Илјаз Рустем Скен-дери, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 12 — Тетово. (444)

Лична карта рег. бр. 858, серија бр. 0002019, издадена од СВР — Битола на Дончо Неделков Пројчевски, с. Будимирци — Битола. (445)

Лична карта рег. бр. 12583, серија бр. 0010640, издадена од СВР — Битола на Коста Ристо Алек-совски, с. Бач — Битолско. (446)

Лична карта рег. бр. 4098, серија бр. 0108808, издадена од СВР — Дебар на Екрем Вилал Кока-

ле, ул. „Први Мај“ бр. 18 — Дебар. (447)

Лична карта рег. бр. 8151, серија бр. 0789937, издадена од СВР — Тетово на Назлие Саит Селмани, ул. „Витолска“ бр. 42 — Тетово. (448)

Лична карта рег. бр. 12431, серија бр. 0672077, издадена од СВР — Тетово на Имер Феим Исени, с. Стримница — Тетово. (449)

Лична карта рег. бр. 6090, серија бр. 0666768, издадена од СВР — Тетово на Браим Осман Рустеми, с. Цепчиште — Тетовско. (450)

Лична карта рег. бр. 4859, серија бр. 0664840, издадена од СВР — Тетово на Софи Реџеп Дервиши, с. Челопек — Тетовско. (451)

Лична карта рег. бр. 1905, серија бр. 0125639, издадена од СВР — Делчево на Кемал Мустафов, Ибраимов, Делчево. (452)

Лична карта рег. бр. 6015, серија бр. 0058726, издадена од СВР — Берово на Борка Спинова Бугариноска, Берово. (453)

Лична карта рег. бр. 7841, серија бр. 0653259, издадена од СВР — Куманово на Игњат Т. Миленков, с. Куклица — Кумановско. (479)

Лична карта рег. бр. 5404, серија бр. 0546064, издадена од СВР — Куманово на Никола Тодор Цветковски, с. Агиносело — Кумановско. (480)

Лична карта рег. бр. 18802, серија бр. 0558618, издадена од СВР — Куманово на Славко М. Бошковиќ, с. Мл. Нагоричане — Куманово. (481)

Лична карта рег. бр. 8024, серија бр. 0549024, издадена од СВР — Куманово на Алим К. Исџам, Черкеско село — Кумановско. (482)

Лична карта рег. бр. 4261, серија бр. 0096971, издадена од СВР — Кр. Паланка на Цвета Стеванова Симоновска, с. Кркља — Кр. Паланка. (483)

Лична карта рег. бр. 8126, серија бр. 0639636, издадена од СВР — Кр. Паланка на Насе Ангелов Стаменковски, с. Огут — Кр. Паланка. (484)

Лична карта рег. бр. 1770, серија бр. 0634280, издадена од СВР — Кр. Паланка на Крсто Славков Павловски, с. Отошница — Кр. Паланка. (485)

Лична карта рег. бр. 10946, серија бр. 0061558, издадена од СВР — Кр. Паланка на Стоил Јаќимов Марковски, с. Дурачка Река — Кр. Паланка. (486)

Лична карта рег. бр. 2229, серија бр. 0182739, издадена од СВР — Прилеп на Селман Усеинов Селманоски, с. Канатларци — Прилеп. (558)

Лична карта рег. бр. 12832, серија бр. 0353042, издадена од СВР — Титов Велес на Бранко Стојков Пешески, с. Иванковци — Титоввелешко. (559)

Лична карта рег. бр. 4082, серија бр. 0344592, издадена од СВР — Титов Велес на Даница Димова Николовска, с. Папрадиште — Титоввелешко. (560)

Лична карта рег. бр. 34796, серија бр. 0691414, издадена од СВР — Тетово на Душан Анте Веселковски, с. Челопек — Тетовско. (561)

Лична карта рег. бр. 8323, серија бр. 0232623, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓи Крстев Јоневски, с. Куратица — Охридско. (562)

Лична карта рег. бр. 8924, серија бр. 0232734, издадена од СВР — Охрид на Благоја Тодоров Слаевски, с. Г. Лакочереј — Охридско. (563)

Лична карта рег. бр. 4155, серија бр. 0227965, издадена од СВР — Охрид на Вељо Накев Трајановски, с. Врбјани — Охридско. (564)

Лична карта рег. бр. 3423, серија бр. 0229032, издадена од СВР — Охрид на Ристо Василков Ристески, с. Врбјани — Охридско. (565)

Лична карта рег. бр. 6934, серија бр. 0347447, издадена од СВР — Титов Велес на Рефик Шабанов Муратовски, с. Горно Јаболчиште — Титоввелешко. (566)

Лична карта рег. бр. 811, серија бр. 0429589, издадена од СВР — Кавадарци на Ѓорѓи Ристовски, с. Габрово — Гевелија. (567)

Лична карта рег. бр. 5436, серија бр. 078667, издадена од СВР — Тетово на Вели Али Муарем, ул. „Призренска“ бр. 10 — Тетово. (578)

Лична карта рег. бр. 4899, серија бр. 0664899, издадена од СВР — Тетово на Асан Рушид Зибери, с. Боговина — Тетовско. (579)

Лична карта рег. бр. 12316, серија бр. 0388926, издадена од СВР — Кочани на Асан Камилов Ејупов, с. Теранци — Кочани. (570)

Лична карта рег. бр. 5534, серија бр. 0649003, издадена од СВР — Кратово на Блаже Ампов Јосифов, с. Злетово — Кочани. (454)

Лична карта рег. бр. 2388, серија бр. 0307268, издадена од СВР — Штип на Јане Мане Донев, с. Лезово — Штипско. (455)

Лична карта рег. бр. 5033, издадена од СВР — Прилеп на Илија Димков Шумковски, с. Бучин — Прилеп. (457)

Лична карта рег. бр. 18307, серија бр. 0714917, издадена од СВР — Гостивар на Тосун Небија Етеми, с. Ломница — Тетовско. (458)

Лична карта рег. бр. 8095, серија бр. 0040806, издадена од СВР — Охрид на Мустафа Д. Османовски, с. Јабунциште — Охридско. (459)

Лична карта рег. бр. 27988, серија бр. 0685936, издадена од СВР — Тетово на Бајрам Абдул Џелили, с. Селце — Тетовско. (460)

Лична карта рег. бр. 8779, серија бр. 0189289, издадена од СВР — Прилеп на Алексо Димков Антоски, ул. „Кукушка“ бр. 7 — Скопје. (461)

Лична карта рег. бр. 15764, серија бр. 0196672, издадена од СВР — Прилеп на Спасија Владов (Ангелоска) Ристеска, ул. „Борка Влачаро“ бр. 1 — Прилеп. (462)

Лична карта рег. бр. 16430, серија бр. 0249271, издадена од СВР — Прилеп на Богоја Блажев Мицески, ул. „Мице Козар“ бр. 34 — Прилеп. (463)

Лична карта рег. бр. 4317, серија бр. 0149498, издадена од СВР — Прилеп на Наум Божинов Петровски, ул. „Бончејца“ — Прилеп. (464)

Лична карта рег. бр. 996, серија бр. 0033707, издадена од СВР — Охрид на Музафер Османа Елмаз, с. Калишта — Струга. (465)

Лична карта рег. бр. 16771, серија бр. 0355295, издадена од СВР — Титов Велес на Вера Јованова Есмерова, ул. „Трајче Панев“ бр. 12 — Титов Велес. (466)

Лична карта рег. бр. 23223, серија бр. 0719933, издадена од СВР — Гостивар на Реџеп Зулбер Бајрами, с. Градец — Тетовско. (467)

Лична карта рег. бр. 6501, серија бр. 0478158,
издадена од СВР — Струмица на Илија Атанасов
Матничарски, с. Петралинци — Струмица. (468)

Лична карта рег. бр. 7581, серија бр. 0112291,
издадена од СВР — Дебар на Медија Тефик Ну-
редин, с. Велебрдо — Тетово. (469)

Лична карта рег. бр. 905, серија бр. 0026289,
издадена од СБР — Ресен на Мемед Алиев Ме-
товски, с. Царедвор — Ресен. (470)

Лична карта рег. бр. 7003, серија бр. 0347518,
издадена од СВР — Титов Велес на Јован Андов
Трајков, с. Чашка — Титоввелешко. (471)

Лична карта рег. бр. 678, серија бр. 0325188,
издадена од СВР — Титов Велес на Марија Тода
(Цикунова) Каргова, ул. „Вера Циривири“ бр. 57 —
Т.¹ Велес. (472)

Лична карта рег. бр 3149, серија бр 0343659,
издадена од СВР — Титов Велес на Ристо Темел-
ков Симоновски, с. Отовица — Титоввелешко. (473)

Лична карта рег. бр. 747, издадена од ПВР —
Кратово на Надежда Тасе (Коцева) Николовска, с
Криланица — Кратово. (474)

Лична карта рег. бр. 10694, серија бр. 0550999,
издадена од СБР — Куманово на Рахим А. Етеми.
с. Ваксинце — Кумановско. (475)

Лична карта рег. бр. 6836, серија бр. 0547367,
издадена од СВР — Куманово на Назиф Н. Аб-
дула, с. Ваксиние — Кумановско. (476)

Лична карта рег. бр. 1204, серија бр. 0528910,
издадена од СВР — Куманово на Иљаз А. Деми-
ри, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 14 — Куманово.

Лична карта рег. бр. 11362, серија бр. 0551935,
издадена од СВР — Куманово на Куртиш Б. Ре-
цепи, с. Липково — Кумановско. (478)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-ХП-1955 год. под рег. бр 128, на страна 329 е запишано следното: со решение на НО на општината — Дебар, бр. 5 од 23-IX-1955 год. Самостојниот мешовит дуќан „Јадран“ во Дебар е ставен во редовна ликвидација.

За управник на ликвидационата управа е назначен Рефик Папранику, книговодител, а дуќанот во ликвидација ќе го потпишуваат Рефик Папранику, Ристо Панчевски и Исмаил Милаи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
1352/55. (23)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува лека во регистарот на стопанските организации на 9-ХП-1955 год. под рег. бр. 115, на страна 291 е запишано следното: со решение на НО на општината — Дебар, бр. 5 од 23-IX-1955 год. Самостојниот занаетчиски дуќан „Сточар“ во Дебар е ставен во редовна ликвидација.

За управник на ликвидационата управа е назначен Рефик Папранику. Дуќанот ќе го потпишуваат Ристо Панчевски и Исмаил Милаи, членови на ликвидационата управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 1353/55. (25)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-ХП-1955 год. под рег. бр. 126, на страна 325 е запишано следното: со решение на НО на општината — Дебар, бр. 5 од 23-IX-1955 год. Самостојниот мешовит трговски дуќан „Братство“, Дебар е ставен во редовна ликвидација.

За ликвидатор на дуќанот е назначен Рефик Папранику. Дуќанот ќе го потпишува Рефик Папранику, управник, Ристо Панчески и Исмаил Милаи, членови на ликвидационата управа.

Од Околинскиот стопански суд во Скопје, Фи
бр 1351/35. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-ХП-1955 год. под рег. бр. 3, на страна 7 е запишано следното: со решение на НО на општината — Дебар, бр. 5 од 23-IX-1955 год. Самостојниот мешовит дуќан „Билјана“ — Дебар е ставен во ликвидација.

За ликвидатор на дуќанот е назначен Рефик Папранику. Дуќанот ќе го потпишуваат Ристо Панчевски и Исмаил Милаи, членови на ликвидационата управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 1358/55. (28)

СОДРЖИНА

	Страна
29. Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување на шушкавецот кај говедата — — — — —	161
30. Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување крастата по овците	162
31. Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување на антраксот кај добитокот — — — — —	162
32. Програма за полагање стручен испит за звањето квалификуван и висококвалификуван работник од украсно-градинарската струка — — — — —	163
33. Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за избор на народен пратеник — — — — —	167
34. Објава за членови на колегисалниот орган на републичкиот Совет за школство избрани на самоуправниите установи односно стручни и општествени организации — —	168